

 **INEX 3216-389****1 Мај - БАНСКО****Хотел Мурите 4\***

Цени валидни за период на престој : 27.04-01.05.2018 (мин.2 ноќ.)

Вид на сместување	All Inclusive
АЗАЛИА - Двокреветна соба (2+0)	28€
АЗАЛИА - Едноспален апартман (2+2)	31€
АЗАЛИА - Двоспален апартман (4+2)	31€
ОРХИДЕА - Двокреветна соба (2+0)	27€
ОРХИДЕА - Едноспален апартман (2+2)	30€
ОРХИДЕА - Двоспален апартман (4+2)	28€
• Дете од 0-3.99 год. со 2 возрасни – бесплатно	
• Прво дете од 04-13.99 год. на дополнително легло – бесплатно	
• Второ дете од 04-13.99 год. на дополнително легло – 50% попуст	
• Трет возрасен на дополнително легло – 20% попуст	
• За сместување во двоспален апартман се плаќаат 4 редовни суми	

Цените се во евра по лице и вклучуваат :

√ Ноќевање на база ALL INCLUSIVE (појадок, ручек, вечера, ужина, неограничени алкохолни и безалкохолни пијалоци до 22 часот)

√ Користење на СПА ЦЕНТАР (внатрешен базен, сауна, парна бања, турска бања, релакс зона, фитнес)

√ Детски кат, интернет, паркинг

Во цените не е вклучено : патничко осигурување и туристичка такса 1€ по лице на ден

**Хотел Грин Вуд 4\***

Вид на сместување ↓	28.04-01.05.2018 (3 АЛЛ)	29.04-01.05.2018 (2 АЛЛ)
Двокреветна соба (2+0)	93€	60€
Студио (2+2)	102€	66€
Едноспален апартман (2+2)	123€	80€

Дополнителни услови :

√ Деца до 5.99 год. – бесплатно

√ Прво дете од 6-13.99 год. на дополнително легло – бесплатно

√ Второ дете од 6-13.99 год. на дополнително легло – 50% попуст

√ Возрасен на дополнително легло – 20% попуст

**Цените се во евра по лице и вклучуваат :**

- Ноќевање на база појадок, ручек, вечера, ужини, неограничени пијалоци до 23 ч.
- Користење на СПА ЦЕНТАР (внатрешен базен, надворешен базен – од 01.06.2018, сауна, парна бања, турска бања, фитнес)
- Детски кат
- Интернет, паркинг

**Во цените не е вклучено :** патничко осигурување и туристичка такса 1€ по лице на ден

**Хотел MOUNTAIN PARADISE 4\***

Цени валидни за период на престој : 27.04-01.05.2018 (мин.2 ноќ.)

Вид на сместување	Полупансион	All Inclusive Light
Студио (2+0)	22€	25€
Едноспален апартамент (2+2)	23€	26€
• Прво дете од 0-12.99 год. на дополнително легло – бесплатно		
• Второ дете од 03-12.99 год. на дополнително легло – 50% попуст		
• Трет возрасен на дополнително легло – 30% попуст		

**Цените се во евра по лице и вклучуваат :**

√ Ноќевање на база ПОЛУПАНИОН – појадок, вечера, пијалоци за време на оброците

ALL INCLUSIVE light - појадок, ручек, вечера, пијалоци за време на оброците

√ Користење на СПА ЦЕНТАР (внатрешен базен, сауна, парна бања)

√ Детски кат, интернет, паркинг

**Во цените не е вклучено :** патничко осигурување и туристичка такса 1€ по лице на ден

**Хотел Гранд Ројал 4\***

Цени валидни за период на престој : 27.04-01.05.2018 (мин.2 ноќ.)

Вид на сместување ↓	Ноќевање со појадок	Полупансион
Студио (2+2)	18€	25€
Едноспален апартамент (2+2)	19€	26€
Двоспален апартамент (4+2)	18€	25€
Дете до 2.99 год.	Бесплатно	Бесплатно
Прво дете од 3-12.99 год. на доп.легло	Бесплатно	4€
Второ дете од 3-12.99 год. на доп.легло	50% попуст	50% попуст
Возрасен на доп. легло	30% попуст	30% попуст

**Цените се во евра по лице и вклучуваат :**

√ Ноќевање на база ноќевање со појадок / појадок и вечера.

√ Користење на СПА ЦЕНТАР (внатрешен базен, сауна, парна бања, релакс зона, фитнес)

√ Детски кат

√ Интернет, паркинг

**Во цените не е вклучено** : патничко осигурување и туристичка такса 1€ по лице на ден

### Хотел Грами 3\*

Цени валидни за период на престој : 27.04-01.05.2018 (мин.2 ноќ.)

Вид на сместување	Ноќевање со појадок	Полупансион	All Inclusive
Двокреветна соба (2+2)	12€	18€	24€
Апартман (4+0)	12€	18€	24€
• Дете од 0-1.99 год	Бесплатно		
• Прво дете од 2-05.99 год. на доп. легло	Бесплатно		
• Второ дете од 2-05.99 год. на доп. легло	6€	10€	13€
• Деца од 6-12.99 год. на доп. легло	6€	10€	13€
• Возрасен на доп. легло	8€	14€	20€
• За сместување во апартман се наплаќаат 4 редовни суми			

**Цените се во евра по лице и вклучуваат :**

√ Ноќевање на база НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ПОЛУПАНСИОН – појадок, вечера | СЕ ВКЛУЧЕНО – појадок, ручек, вечера, ужина, неограничени пијалоци до 22 ч.

√ Користење на СПА ЦЕНТАР (внатрешен базен, сауна, парна бања)

√ Детски кат, интернет, паркинг

**Во цените не е вклучено** : патничко осигурување и туристичка такса 1€ по лице на ден

Организиран превоз

Скопје – Банско – Скопје

Поаѓање : 28.04.2018 | Враќање : 01.05.2018

Цена за повратен билет : 35€ по лице